

# Видови колачиња што ги користи сајтот на Wizz Air

## 1.1. Строго неопходни колачиња

Овие колачиња се строго неопходни за да можете да се движите по сајтот и да ги користите функциите што сте ги побареле при резервирањето (како користење на сметката WIZZ). Овие колачиња овозможуваат нашите сервери да реагираат на Вашите дејства на сајтот или при разгледување на сајтот за време на резервирањето. Резервирањето не би работело без нив. Тие колачиња обезбедуваат и постојано корисничко искуство при разгледувањето на сајтот на Wizz Air и да добивате ажурирани и конзистентни информации, како и да обезбедат wizzair.com да обезбеди оптимална брзина и перформанси додека се движите низ него.

### Строго неопходни колачиња при резервирањето на сајтот на Wizz Air

Име на колачето	Намена
ASP. NET_SessionId	Ова колаче се користи за да можете да се најавите на сајтот на Wizz Air. Колачето ќе се отстрани кога ќе го затворите прегледникот.

## 1.2. Функционални колачиња

Овие колачиња ја подобруваат функционалноста на сајтот со чување на преференците. Функционалните колачиња снимаат информации за изборите што сте ги направиле (како корисничкото име и јазикот) и овозможуваат да Ви обезбедиме полични функции.

### Примери на функционални колачиња поставени од сајтот на Wizz Air

Име на колачето	Намена
Култура	Ова колаче ни овозможува да го запомниме јазикот што го избирате при посетата и истекува по една година.

## 1.3. Колачиња за перформансите

Овие колачиња се користат за внатрешни цели за да ни помогнат да ја подобриме изведбата на сајтот, за подобро корисничко искуство Информациите дадени од колачињата се анонимни и ни помагаат да разбереме како нашите посетители ги користат сајтовите на Wizz Air, па да можеме да подобриме како Ви ги претставуваме содржините. Овие услуги обично ги вршат независни фирми за мерење и истражување. Во тој случај, колачињата може да ги постави друго лице (колачиња од други лица). Колачињата од други лица се наведени во списокот подолу, заедно со информациите како може да одбиете да ги примате. Меѓутоа, треба да знаете дека ако се исклучени тие колачиња, нема да може да го користите сајтот и ќе треба да се јавите по телефон за да резервирате.

### Примери за колачиња за перформанси од сајтот на WIZZ AIR и нашите доставувачи

Име на колачето на Wizz Air или на доставувачот	Намена
Google Analytics	Ова е услуга за анализирање на мрежата од Google, Inc. Google Analytics остава колаче за да ја процени употребата на овие услуги и да направи извештај за нас.

### Непримање колачиња од Google Analytics.

__utma	Колаче Google Analytics. Ова колаче обично се запишува во прегледникот при првата посета на нашиот сајт од тој прегледник. Ако колачето е избришано од операторот на прегледникот, а прегледникот потоа ни го посети сајтот, ќе се запише ново колаче __utma со различен единствен ИД. Во повеќето случаи, ова колаче се користи за одредување уникатни посетители на сајтот и се ажурира при секое прегледување на страницата. Освен тоа, колачето има уникатен ИД што Google Analytics го користи за да ги обезбеди и важноста и пристапноста на колачето како дополнителна безбедносна мерка. Истекува две години по поставувањето/ажурирањето.
__utmb	Колаче Google Analytics. Ова колаче се користи за утврдување и продолжување корисничка сесија на сајтот. Кога корисник прегледува страница на сајтот, шифрата на Google Analytics се обидува да го ажурира колачето. Ако не го најде колачето, се пишува ново и се востановува нова сесија. При секоја посета на нова страница на сајтот, ова колаче се ажурира да истече за 30 минути, со што се продолжува единечна сесија додека има корисничка активност во интервали од 30 минути. Ова колаче истекува кога корисникот ќе застане на станица или на сајт подолго од 30 минути. Може да ја смените основната должина на корисничката сесија со методот <code>_setSessionCookieTimeout()</code> . Истекува 30 минути по поставувањето/ажурирањето.
__utmz	Колаче Google Analytics. Ова колаче веќе не се користи од шифрата за следење ga.js за да се одреди состојбата на сесијата. Историски земено, колачево работеше заедно со колачето __utmb за да се одреди дали да воспостави нова сесија за корисникот. За компатибилност наназад со сајтови што уште ја користат шифрата за следење utchin.js, колачево ќе продолжи да се пишува и ќе истече кога корисникот ќе излезе од прегледникот. Меѓутоа, ако го дебагирате следењето на Вашиот сајт и ја користите шифрата за следење ga.js, не треба да го толкувате постоењето на ова колаче во врска со нова или истечена сесија.
__utmz	Колаче Google Analytics. Ова колаче чува тип референца што ја користи посетителот за да дојде до сајтот, преку директен метод или преку посредна врска, пребарување сајт или кампања како оваа или врска по мејл. Се користи за пресметување на сообраќајот на погонот, за рекламни кампањи и за движење по страницата на Вашиот сајт. Колачето се ажурира со секое прегледување страница на Вашиот сајт. Истекува 6 месеци по поставувањето/ажурирањето.
median_count	Колаче на скрипта за следење. Дава информации за бројот на посетителите и посетените страници.

## 1.4. Интернетски рекламни колачиња поврзани со однесувањето

Овие колачиња се користат да го прилагодат рекламирањето според корисникот. Намената на овие колачиња е да се распознае какво рекламирање може да биде најрелевантно за Вас, врз основа на подрачјата што ги разгледувате на нашите сајтови и Вашата гео-локација според ИП-адресата. Колачињата ги пласираат други рекламни мрежи со наша дозвола. За повеќе информации за нашите интернетски рекламни колачиња поврзани со однесувањето и начинот за исклучување, одете на: <http://www.youronlinechoices.eu/>.

### Примери на интернетски рекламни колачиња поврзани со однесувањето поставени за корисниците

Идентитет на добавувачот	Намена и објаснување како се користи колачето
Adara Media	<p>Корисничките профили што се создаваат со користењето колачиња овозможуваат Adara да прикажува целни огласи. Тие огласи се многу релевантни за корисникот со оглед на последните пребарувања и резервации на <a href="http://www.wizzair.com">www.wizzair.com</a>.</p> <p>Ако корисник го посети <a href="http://www.wizzair.com">www.wizzair.com</a> првпат и се согласи да се постави ова колаче, тоа се создава во прегледникот на корисникот. Самото колаче не содржи други информации освен единствен идентификатор (на пр. ABC12345) што овозможува Adara да го препознава корисникот на интернет. Бидејќи не се прибираат информации што може да идентификуваат, Adara не може да го поврзе колачето со одредено име, адреса или друга лична информација. Штом Adara ќе идентификува посетител на друг сајт, Adara може да прикаже релевантен оглас за тој корисник.</p>

Appnexus	<p>Намената на ова следење е да се одреди целта според однесувањето кога следењето е насловено „Segment Pixel“, а следење според перформансите кога шифрата на следењето е „Conversion Pixel“.</p> <p>Име на колачињата: sess (рок на траење: 1 месец), uuid2 (рок на траење: 3 месеци), anj. (рок на траење: 3 месеци) Избор за исклучување: <a href="http://appnexus.com/platform-policy#choices">http://appnexus.com/platform-policy#choices</a></p>
Gravity	<p>Wizz Air може да ги користи колачињата на други сајтови за да ги менува огласите преку интернет врз основа на Вашата историја на разгледување на интернет. Тоа му овозможува на обезбедувачот на рекламни огласи да прибира информации за Вашите посети на други сајтови, за рекламните што сте ги виделе и кои сте ги кликнуле. Можете да ја исклучите оваа услуга на: <a href="http://api.worldgravity.com/static/optout.html">http://api.worldgravity.com/static/optout.html</a></p>

## 2. Партнери на Wizz Air

Кога користите сајт на нашите партнери, може да се постави колаче од посетениот сајт. Ние не раководиме со тие сајтови и не го контролираме распространување на тие колачиња. Треба да видите на сајтовите на другите лица за повеќе информации за нив.

## 3. Промени на политиката за колачињата

Редовно ја разгледуваме оваа политика за колачињата и го задржуваме правото да ги измениме или повлечеме одредбите на оваа политика во секое време произволно. Измените на политиката за колачињата може да се случат особено ако е потребно поради промени во законодавството, праксата или надлежните власти, потреби од комерцијална или клиентска природа или новооткриени безбедносни ризици. Оваа политика за колачињата е ажурирана на 17 октомври 2013. Ако имате прашања или коментари во врска со оваа политика за колачињата, обратете се на [customerrelations@wizzair.com](mailto:customerrelations@wizzair.com). Оваа политика за колачињата важи истовремено со нашата Политика за приватност.